

Врз основа на член 136 став 1 од Законот за заштита на природата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/04) и член 14 став 1 од Законот за установите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.01.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ПЕЛИСТЕР

Член 1

Со оваа одлука се основа јавна установа за управување и заштита на Националниот Парк Пелистер.

Член 2

Називот на јавната установа е: Јавна установа Национален Парк Пелистер, Битола, Република Македонија.

Скратен назив на јавната установа е: Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија.

Седиштето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија е во Битола на ул. 29-ти Ноември бр.14.

Член 3

Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, се основа заради вршење на основната дејност управување и заштита на природата, биолошката и пределската разновидност и природното наследство преку:

- 1) заштита на природните живеалишта од национално и меѓународно значење за културни, научни, воспитно-образовни и туристичко-рекреативни цели;
- 2) воспоставување стабилност на еколошките процеси и биолошката и пределската разновидност преку трајно зачувување на репрезентативните физичко-географски региони, биоценози, генетски ресурси и видови во автентична состојба;
- 3) создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој;
- 4) остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои во исто време ја одржуваат природната состојба на националниот парк;
- 5) одржливо користење на природно богатство во интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;
- 6) создавање услови и преземање мерки за заштита на Националниот парк со цел зачувување и одржливо управување со одредени компоненти на биолошката и пределската разновидност;
- 7) проучување, истражување и со научни методи обработување на прашањата од интерес за заштитата на Националниот парк;
- 8) водење евиденција и документација за природните и другите вредности и убавини во Националниот парк (положба, степен на загрозеност, мерки за заштита);
- 9) донесување и спроведување на план за управување и годишни програми за заштита на природата;
- 10) преземање мерки за заштита на утврдените зони во Националниот парк;
- 11) обезбедување поттик и поддршка на заштитата на Националниот парк преку подигање на јавната свест, а посебно во воспитно образовниот процес;

- 12) утврдување на компонентите на биолошката и пределската разновидност и нивната загрозеност;
- 13) воспоставување режим на заштита на Националниот парк;
- 14) спречување на штетните активности од физички и правни лица и други нарушувања во Националниот парк како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување максимално поволни услови за заштита и развој на природата;
- 15) поттикнување на научно истражувачката работа во областа на заштитата на Националниот парк;
- 16) издавање научни и стручни публикации, водичи, дијапозитиви, разгледници и друг информативен и пропаганден материјал за Националниот парк;
- 17) поттикнување и развивање на интерес и однос кон чувањето на Националниот парк преку организирање изложби, прикажување на филмови, предавања и други форми;
- 18) производство, откуп и продажба на лековити и ароматични растенија, плодови и семиња;
- 19) изградба на инфраструктура и уредување на извори, чешми, излетнички локалитети и простори за рекреација и др;
- 20) вршење заштита, одгледување и отстрел на диви видови животни, како и заштита и собирање на диви видови растенија и габи и други шумски плодови;
- 21) заштита, одгледување и традиционален риболов на рибниот фонд и
- 22) вршење и други работи кои придонесуваат за заштита и унапредување на Националниот парк.

Член 4

Во рамки на основната дејност од член 3 на оваа одлука, Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, ги врши следниве дејности:

- 01 Земјоделство, лов и соодветни услужни активности
 - 01.1 Одгледување посеви и насади, производство на семе и саден материјал од земјоделски растенија
 - 01.2 Одгледување на животни
 - 01.4 Земјоделски услуги и услуги во одгледувањето животни освен ветеринарни услуги
 - 01.5 Лов, траперство, обновување и одгледување на дивеч вклучувајќи ги и соодветните услужни активности
- 02 Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности
 - 02.0 Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности
- 05 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството
 - 05.0 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството
- 15 Производство на прехранбени производи и пијалаци
 - 15.5 Производство на млечни производи
 - 15.8 Производство на други прехранбени производи
 - 15.9 Производство на пијалаци
- 20 Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал
 - 20.5 Производство на други производи од дрво, производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал
- 22 Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми
 - 22.1 Издавачка дејност
 - 22.2 Печатење и услужни активности во врска со печатењето
 - 22.3 Репродукција на снимени медиуми

- 36 Производство на мебел и други разновидни производи неспоменати на друго место
- 36.6 Друго производство на разновидни производи неспоменати на друго место
- 41 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
- 41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
- 51 Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и моторцикли
- 51.1 Трговија на големо со надомест или на договорна основа
- 51.3 Трговија на големо со храна, пијалоци и тутун
- 51.5 Трговија на големо со репродукционен материјал, отпадоци и остатоци освен земјоделски
- 51.7 Друга трговија на големо
- 52 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и моторцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата
- 52.1 Трговија на мало во неспецијализирани продавници
- 52.2 Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун во специјализирани продавници
- 52.3 Трговија на мало со фармацевтски, медицински, козметички и тоалетни препарати
- 52.4 Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници
- 52.6 Трговија на мало вон продавници
- 55 Хотели и ресторани
- 55.1 Хотели
- 55.2 Кампови и друг вид сместување за покус престој
- 55.3 Угостителски објекти за исхрана
- 55.5 Кантини и кетеринг
- 60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт
- 60.2 Друг копнен сообраќај
- 63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции
- 63.1 Претовар на товар и складирање
- 63.2 Други придружни активности во сообраќајот
- 63.3 Дејност на патничките агенции и туроператори; дејности што се однесуваат на укажување помош на туристи, неклассифицирани на друго место
- 70 Активности во врска со недвижен имот
- 70.1 Активности во врска со недвижен имот во своја сопственост
- 70.2 Издавање на сопствен недвижен имот
- 71 Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата
- 71.1 Изнајмување на автомобили
- 71.2 Изнајмување на други сообраќајни средства
- 71.3 Изнајмување на други машини и опрема
- 71.4 Изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата, неспоменати на друго место
- 74 Други деловни активности
- 74.1 Правни, сметководствени, книговодствени и работи на проверка на сметките и билансите; консултантски активности во врска со данокот; испитување на пазарот и јавното мислење; деловни и менаџмент консултантски активности; холдинг
- 80 Образование
- 90 Отстранување на отпадоци и ѓубре
- 90.0 Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности
- 92 Рекреативни, спортски, културни и забавни активности

92.5 Дејност на библиотеките, архивите, кинотеките, музеите и други културни активности

93 Други услужни дејности.

Претежна дејност на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија е 92.53, дејност на ботанички и зоолошки градини и други природни резервати.

Член 5

Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија дејностите од член 4 од оваа одлука ги врши во рамките на утврдените границите на Националниот парк согласно Законот за прогласување на шумските предели на планината Пелистер за национален парк ("Службен весник на НРМ" бр. 38/48) и во објектите кои се во негова сопственост, дадени во Прилог 1.

Член 6

Непосредната заштита на Националниот Парк Пелистер, ја спроведува чуварската служба на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија со овластувања определени согласно Законот за заштита на природата.

Член 7

Средствата за основање на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија се средства кои се изразени во книговодствена вредност и средствата кои се на жиро сметка, просториите и опремата која ја користи ООЗТ НП Пелистер - Битола.

Средствата за тековно работење на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија се обезбедуваат согласно Законот за заштита на природата.

Член 8

Органи на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија се: Управен одбор, Работоводен орган, Стручен колегијален орган и Одбор за контрола на материјално-финансиското работење.

Надлежностите, бројот, составот, организацијата и работата на органите на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, како и другите работи од нивната надлежност се утврдуваат со Статутот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.

Член 9

До именување на директор, согласно Закон, Владата на Република Македонија со посебна одлука да именува вршител на должноста директор.

Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите за запишување на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија во судскиот регистар како и други активности потребни за отпочнување со работа на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија.

Член 10

Конституирањето на Управениот одбор, Работодавниот орган и Одборот за контрола на материјално-финансиското работење и донесувањето на Статутот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија ќе се изврши во рок од 6 (шест) месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 11

Со Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија раководи Работоводен орган – директор.

Директорот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија ги има следниве права и обврски:

- 1) го организира и раководи процесот на трудот;
- 2) го води работењето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија;
- 3) самостојно донесува одлуки во рамките на своите надлежности;
- 4) ја претставува и застапува Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија кон трети лица;
- 5) ги предлага основите на Програмата за работа и Планот за развој и презема мерки за нивно спроведување;
- 6) ги извршува одлуките на Управниот одбор;
- 7) ја предлага организацијата на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија;
- 8) ги избира и разрешува раководните работници, одлучува за распоредување на работници на определени работи и задачи;
- 9) на Управниот одбор му поднесува Извештај за резултатите од работењето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија;
- 10) одговорен е за законитоста на работата на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија;
- 11) врши и други работи утврдени со Закон и Статутот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија.

Член 12

Организацијата на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, се уредува со Статутот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.

Член 13

Корисници на услугите на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија се жителите кои живеат во границите на Националниот парк или во негово непосредно опкружување, локалните самоуправи, Владата на Република Македонија, како и граѓаните – посетители на Националниот парк.

Член 14

Работењето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија во непредвидени околности и состојби се уредува во Статутот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија.

Член 15

Во случај на нарушување на работењето, односно на вршењето на дејноста на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија или ако Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија не ги извршува со закон утврдените обврски, а што не е последица на неизвршувањето на обврските утврдени во оваа одлука, може да се преземат мерки со кои ќе се обезбедат услови за непречено работење на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, согласно закон.

Член 16

Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија се основа на неопределено време.

Член 17

До конституирањето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија ќе се применуваат актите на ООЗТ НП Пелистер - Битола.

Член 18

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-4971/3-05
19 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.